



QF-A-018

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА 2025 ГОДИНА**

Скопје, ноември 2024 година

СОДРЖИНА

I. В О В Е Д	3
I. Макроекономско сценарио за 2025 година во Република Северна Македонија	5
II. Основи на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити во 2025 година	7
II.1 Планирана динамика на движење на депозитната база на членките на Фондот во делот на средствата на население во текот на 2025 година	8
II.2 Планирана месечна динамика на движење и состојба на инвестиционото портфолио на Фондот за осигурување на депозити во 2025 година	10
III. Планирани билансни резултати на Фондот за осигурување на депозити во 2025 година	13
III.1 Биланс на состојба	13
III.2 План на Биланс на успех за период од 01.01 до 31.12.2025 година	17

I. ВОВЕД

Фондот за осигурување на депозити е државна институција во Република Северна Македонија, основана во 1997 година со посебен закон и функционира како небуџетска, самофинансирачка, профитабилна, специјализирана финансиска институција. Целта на постоењето на Фондот е осигурување на депозитите на населението и обесштетување на осигурените депозити во банките, филијалите на странски банки, штедилниците во случај на настанување на ризичен настан. Фондот е регистриран со дејност согласно Законот за трговски друштва (65.12 неживотно осигурување).

Основна задача на Фондот е да ги осигурува депозитите на населението во банкарскиот сектор во државата и совесно и продуктивно да располага со средствата кои ги наплаќа од банките, филијалите на странски банки и штедилниците по основ на премии за осигурување на депозити, со што овозможува оплодување на средствата и континуирано зајакнување на фондовите за сигурност, кои се користат за обесштетување на депонентите во случај Гвернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија да и ја одземе дозволата за работа на некоја банка, филијала на странска банка или штедилница, т.е. во случај на настанување на ризичен настан.

Фондот за осигурување на депозити е еден од најважните столбови во одржувањето на финансиската стабилност, заедно со другите институции кои учествуваат во креирањето и водењето на фискалната и монетарната политика на државата. Оттука, важно е неговото учество во системските анализи, предвидувања и симулации на можни ризични настани со цел гарантирање на сигурноста на депозитите на граѓаните.

Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година е креиран во насока на ефикасно организирање и спроведување активности кои се важни за остварување на двата основни процеси заради кои е формиран Фондот, како и во насока на нивно осовременување, подобрување на ефикасноста и ефективноста на услугите на Фондот. Во текот на 2025 година, Фондот ќе продолжи да спроведува промотивни активности со кои ќе придонесе за подигнување на финансиската едукација и свесноста во јавноста за постоење на систем за осигурување на депозити со што и ќе влијае врз зајакнување на довербата во банкарскиот систем кој е столб за развој на економијата во државата.

Инвестициите како една од главните активности на Фондот, ќе продолжат да се спроведуваат согласно инвестиционите политики за одржување на силно, ниско-ризично и безбедно инвестициско портфолио.

Во текот на 2025 година, Фондот ќе ја продолжи и ќе ја зајакне соработката со меѓународните институции, Европскиот форум на осигурители на депозити и Меѓународната асоцијација на осигурители на депозити. Исто така, планирано е да се одржува успешна соработка со сите значајни домашни институции и организации од финансискиот и банкарскиот сектор. Фондот за осигурување на депозити ќе работи на активности кои соодветствуваат на новите европски политики за осигурување на депозити.

Крајната цел на сите активности кои ги спроведува Фондот е зајакнување и модернизирање на системот за осигурување и обесштетување на депонентите и приближување кон Европската Директива за осигурување на депозити (DIRECTIVE 2014/49/EU).

Со цел реализирање на деловните активности, при изготвување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година во предвид се земени следниве параметри:

а) важечката законска регулатива; б) економските политики на Владата и макроекономските индикатори и проекции за 2025 година; в) зајакнување на регионалната соработка и соработката со развиените европски држави со цел приближување кон европските трендови; г) зајакнување на соработката со НБРСМ, Министерството за финансии, Македонската банкарска асоцијација и другите финансиски и банкарски институции важни за одржување на финансиската стабилност во Република Северна Македонија.

I. Макроекономско сценарио за 2025 година во Република Северна Македонија

Состојбата на светската економија и меѓународните трговски односи ќе имаат големо влијание на макроекономската состојба на Република Северна Македонија. Глобалната економија сè уште се соочува со ризикот од висока инфлација, воените конфликти, трговските ограничувања, како и климатските промени.

Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) во второто тримесечје од 2024 година е 2,3 %. Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално е намален за 3,4 %, а увозот на стоки и на услуги забележа намалување во номинален износ од 5,2 %. Бруто-инвестициите во второто тримесечје од 2024 година бележат зголемување во делот на бруто инвестициите во основни средства, а намалување во промената на залихите. Се очекува дека македонската економија до крај на 2024 година да оствари раст од 1,9%, додека на среден рок, со подобрувањето на состојбите во надворешното окружување и очекувањата за спроведување на јавните инфраструктурни инвестиции, растот ќе забрза движејќи се во распон од 3 до 4%¹.

Просечната инфлацијата годинава значително ќе забави и од 9,4% во 2023 година, ќе се сведе на 3,5%, а трендот на намалување ќе биде карактеристичен и за следните години, додека економскиот раст постепено ќе забрзува, при претежно стабилна платнобилансна позиција.²

Монетарната политика почна претпазливо да се нормализира благодарение на надолното приспособување на инфлацијата и поволниот девизен пазар. Се очекува инфлацијата и натаму ќе се стабилизира и во просек ќе изнесува 3,5% и 2,5% во 2024 година и 2025 година, соодветно. На среден рок се оценува дека таа ќе се врати на историскиот просек од 2%. И покрај значителното забавување на инфлацијата, и понатаму постојат неизвесности, главно поврзани со цените на примарните производи на светските пазари, но и со домашните политики коишто влијаат на агрегатната побарувачка. Оттаму, потребна е внимателност во овој домен и во иднина. Во рамките на есенскиот циклус проекции се предвидува умерено забрзување на растот на економијата, односно закрепнување на економската активност од 2,3% и 3,3% во 2024 година и 2025 година, соодветно, но побавно во споредба со априлските проекции. Економијата ќе биде поддржана и од кредитната активност, чијшто просечен раст би се движел над 7%, поддржан од натамошното проширување на депозитната база и стабилниот банкарски систем³.

Во проектирањето на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година, најважни се движењата на депозитите на населението кои ги осигурува и обесштетува Фондот за осигурување на депозити, а во предвид се земаат и други фактори:

¹ Извор: Државен завод за статистика, согласно соопштение објавено на 04.09.2024

² Извор: Народна банка на Република Северна Македонија, согласно соопштение објавено на 08.11.2024 година

³ Извор: Народна банка на Република Северна Македонија, согласно соопштение објавено на 08.11.2024 година

- Прогнозите за макроекономските движења и монетарната политика во Република Северна Македонија за 2025 година;
- Планирана динамика на движење на депозитите на населението во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија за 2025 година;
- Планирана месечна динамика за движење и состојбата на инвестиционото портфолио на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година;
- Проценети билансни резултати во 2025 година.

Во текот на 2025 година, Фондот за осигурување на депозити ќе продолжи да ги спроведува редовните деловни активности преку кои се остваруваат неговите основните цели, стратегии и мисијата за која е основан, при тоа водејќи сметка за спроведување на мерките и активностите за ефикасно и ефективно работење, евалуација на постигнатите цели и воспоставување на висок степен на контрола на работењето. Истовремено, Фондот за осигурување на депозити работи и на подготовка на ново законско решение со кое ќе се реформира системот за заштита на депозити и целосно ќе се усогласи со Директивата на ЕУ за гарантни шеми за осигурување на депозити.

Во текот на 2025 година, Фондот планира интензивни подготовки за креирање капацитети со кои ќе се спроведуваат новите надлежности на институцијата, а кои се очекува да бидат одобрени со стапување во сила на новото законско решение за системот за заштита на депозити.

II. Основи на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити во 2025 година

При подготовката на финансискиот план на Фондот за осигурување беа земени во предвид состојбата на депозити по месеци, динамиката на движење на депозити, валутната структура и структурата по рочност на депозитите на население во банкарскиот сектор во 2024 година, врз основа на кои беше изготвено предвидување за динамика на движење на депозитите на населението во 2025 година.

Утврдената проекција на движење на депозити на население за банкарскиот сектор во 2025 година овозможи подготовка на релативно прецизно предвидување на приливите на средствата во Фондот во текот на 2025 година по основ на наплата на премија за осигурување, додека пак предвидувањето на приливите на средствата на Фондот овозможи планирање на инвестициите на Фондот во 2025 година.

Оттаму, финансискиот план за 2025 година се заснова на следните параметри:

- Депозитите на население во банкарскиот сектор на крајот на 2025 година ќе остварат годишен пораст од 8,5% и ќе достигнат износ од 425.458.266 илјади денари;
- Фондот на крајот на 2025 година ќе наплати вкупна годишна премија во износ од 1.014.617 илјади денари;
- Обемот на инвестиционото портфолио (номинална вредност) на крајот на 2025 година се предвидува да го надмине за 7,7% остварениот обем на крајот на 2024 година;
- Вкупна камата од нови државни записи (просечна годишна каматна стапка од 3,5%) во износ од близу 806.306 илјади денари од кои во 2025 година достасуваат 372.058 илјади денари.
- Фондот во 2025 година ќе плати надоместок на банките – посредници за извршеното посредување при купување на записите во износ од 457 илјади денари.
- Проектирани трошоци на Фондот од 58.866 илјади денари годишно и 74.777 илјади денари годишно по основ на обврска за аконтативна уплата на данок на добивка од работењето на Фондот.

Горенаведените параметри се детално елаборирани во деловите II.1 и II.2 од глава II од Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година.

II.1 Планирана динамика на движење на депозитната база на членките на Фондот во делот на средствата на население во текот на 2025 година

Планираната динамика на движењето на депозитната база на членките на Фондот во 2025 година се темели на реалистични процени од страна на Фондот и се предвидува годишен раст на депозитната маса од 8.5% односно вкупните депозити на население на крајот на 2025 година да изнесуваат 425.458.266 илјади денари (Табела 1).

Табела 1: Планирана динамика на пораст на депозити и планирана месечна состојба на вкупните депозити на население во 2025 година во корелација со остварена месечната состојба на депозитите и остварена динамика на пораст на депозити во 2024 година

во илјади денари


Датум	Депозити 2024 година <i>реална состојба</i>	Планирана динамика на пораст на депозити за 2024 година (во %)	Остварена динамика на пораст на депозити во 2024 година (во %)	Датум	Планирани депозити за 2025 година	Планирана динамика на пораст на депозити за 2025 година
31.12.2023	361.479.587			*31.12.2024	392.105.265	
31.01.2024	361.097.639	0,10	-0,11	31.01.2025	392.497.370	0,10
28.02.2024	366.976.298	0,50	1,63	28.02.2025	396.422.344	1,00
31.03.2024	367.280.795	0,20	0,08	31.03.2025	397.215.189	0,20
30.04.2024	377.029.423	0,80	2,65	30.04.2025	403.173.416	1,50
31.05.2024	377.341.904	0,40	0,08	31.05.2025	404.786.110	0,40
30.06.2024	377.302.893	0,60	-0,01	30.06.2025	406.810.041	0,50
31.07.2024	379.856.984	0,50	0,68	31.07.2025	409.250.901	0,60
31.08.2024	385.113.322	0,50	1,38	31.08.2025	413.343.410	1,00
30.09.2024	385.514.822	0,50	0,10	30.09.2025	415.410.127	0,50
31.10.2024	387.858.951	0,60	0,61	31.10.2025	417.902.588	0,60
30.11.2024	389.798.246	0,70	0,50	30.11.2025	421.245.808	0,80
31.12.2024	392.105.265	1,00	0,60	31.12.2025	425.458.266	1,00
Вкупно		6,5%	8,5%			8,5%

*износот и процентот на раст изразени за месеците ноември и декември 2024 година се дадени како очекувања (проекција) бидејќи во моментот на подготовка на финансискиот план за 2025 година нема достапни реални податоци за анализа.

Согласно остварениот пораст на депозити во 2024 година и погоре дадените макроекономски индикатори во 2025 година, за 2025 година е проектиран годишен раст на депозитната база од 8,5%.

Месечниот тренд на движење на депозити во 2024 година и планираниот за 2025 година е даден во Графикон 1.

Графикон 1: Динамика на депозити на население за 2024 година и проекција на динамика на депозити на население за 2025 година



Согласно проектираното движење на депозити за 2025 година се предвидува дека Фондот до крајот на 2025 година ќе наплати вкупен износ на премија од 1.014.617 илјади денари (Табела 2).

Табела 2: Очекувана наплата на премија од членките на Фондот и нивото на покриеност на Фондот во текот 2025 година

во илјади денари

Датум	Предвидена состојба на депозити во текот на 2025 година	Стапка на премија (%)	Месечен износ на премија	Ниво на покриеност (target ratio)
* 31.12.2024	392.105.265			
31.01.2025	392.497.371	0,25%	81.689	5,52%
28.02.2025	396.422.344	0,25%	81.770	5,50%
31.03.2025	397.215.189	0,25%	82.588	5,52%
30.04.2025	403.173.417	0,25%	82.753	5,48%
31.05.2025	404.786.111	0,25%	83.994	5,49%
30.06.2025	406.810.041	0,25%	84.330	5,50%
31.07.2025	409.250.901	0,25%	84.752	5,50%
31.08.2025	413.343.410	0,25%	85.261	5,45%
30.09.2025	415.410.127	0,25%	86.113	5,16%
31.10.2025	417.902.588	0,25%	86.544	5,49%
30.11.2025	421.245.809	0,25%	87.063	5,48%
31.12.2025	425.458.267	0,25%	87.760	5,46%
Вкупна годишна премија за 2025 година			1.014.617	

*износот изразен за месец декември 2024 година се дадени како очекувања (проекција) од причина што во моментот на подготовка на финансискиот план за 2024 година нема достапни реални податоци за анализа.

II.2 Планирана месечна динамика на движење и состојба на инвестиционото портфолио на Фондот за осигурување на депозити во 2025 година

Во согласност со Законот за Фондот за осигурување на депозити и во 2025 година, Фондот ќе ги пласира прибраните средства во државни хартии од вредност - државни записи со рок на достасување од 364 денови, според календарот на месечни аукции за 2024 година, објавен од страна на Министерството за финансии. Начинот на инвестирањето на средствата се врши според одредбите од интерните акти на Фондот - Правилник за инвестиционата политика на Фондот.

При подготовката на планот на инвестиционото портфолио на Фондот за 2024 година се утврдени следните претпоставки:

- ❖ 8,5% годишен пораст на вкупните депозити кај членките на Фондот;
- ❖ 0,25% годишна стапка на премија; и
- ❖ 3,5% просечна годишна каматна стапка на 12-месечните државни записи
- ❖ Проектирани трошоци на Фондот од 58.866 илјади денари годишно и 74.777 илјади денари годишно по основ на обврска за аконтативна уплата на данок на добивка од работењето на Фондот.

Фондот ќе ги пласира паричните средства од наплата на премија од членките на Фондот и приходите по основ на пласманите во хартии од вредност.

Вкупната премија во 2025 година ќе изнесува 1.014.617 илјади денари, што претставува основен прилив за реинвестирање, односно за купување нови записи, заедно со износот на достасаните записи во секој месец од годината.

Вкупната состојба на инвестиционото портфолио на крајот на 2025 годината се планира да изнесува 23.400.000 илјади денари (сегашна вредност, 22.972.270 илјади денари) што претставува номинален раст од 1.680.000 илјади денари односно номинален раст од 7,7% во однос на 2024 година. Вкупната камата по основ на новите пласмани во државни записи со просечна годишна каматна стапка од 3,5% изнесува 799.789 илјади денари од кои во 2025 година ќе достасаат 372.058 илјади денари.

Динамиката и номиналните вредности на достасаните државни записи и на планираните нови државни записи и каматата по месеци во 2025 година е прикажана во Табелата 3.

Табела 3: План на инвестиционото портфолио на Фондот за 2025 година

во илјади денари

- 2025 година (месеци) - 12 месечни државни записи	Достасани записи	Нови записи	Каматна стапка	Камата			Провизија за банка- купувач
	во номинална вредност			камата до 31.12.2025	камата во 2026	вкупно камата до доспевање	
состојба на 31.12.2024	21.720.000						
јануари	860.000	990.000	3,50%	33.186	651	33.837	31
	21.850.000						
февруари	1.030.000	1.130.000	3,50%	34.909	3.714	38.622	31
	21.950.000						
март	3.450.000	3.640.000	3,50%	102.879	21.533	124.412	31
	22.140.000						
април	2.270.000	2.420.000	3,50%	60.444	22.269	82.713	
	22.290.000						
мај	1.370.000	1.500.000	3,50%	33.522	17.747	51.269	31
	22.420.000						
јуни	0	80.000	3,50%	1.577	1.157	2.734	31
	22.500.000						
јули	1.060.000	1.180.000	3,50%	19.390	20.941	40.331	31
	1.170.000	1.200.000	3,50%	17.352	23.662	41.015	31
	22.650.000						
август	80.000	160.000	3,50%	1.998	3.470	5.469	31
	22.730.000						
септември	1.850.000	1.980.000	3,50%	22.124	45.550	67.674	31
	22.860.000						
октомври	1.350.000	1.490.000	3,50%	11.752	39.174	50.927	31
	1.660.000	1.700.000	3,50%	11.174	46.930	58.104	31
	23.040.000						
ноември	3.000.000	3.200.000	3,50%	14.723	94.650	109.373	31
	1.220.000	1.250.000	3,50%	4.108	38.616	42.724	31
	23.270.000						
декември	1.350.000	1.480.000	3,50%	2.918	47.667	50.585	31
	23.400.000						
Вкупна состојба на 31.12.2025	23.400.000			372.058	427.730	799.789	458
Сегашна вредност на 31.12.2025	22.972.270						

*Каматните стапки 0 државните записи се предвидени согласно проекциите на Министерството за финансии во моментот на подготовка на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година.

Фондот во 2025 година ќе приходува 806.306 илјади денари по основ на камата на недоспеани записи од 2024 година кои ќе достасаат во 2025 година во износ од 434.248 илјади денари и камата по основ на нови записи од 2025 година која ќе достаса во 2025 година во износ од 372.058 илјади денари, а за учество на аукции на државни записи ќе плати надоместок на банките - посредници за извршеното посредување при купување на записите во износ од 458 илјади денари. (Табела 4)

Табела 4: Преглед на планот на приходи од каматата по основ на државни записи и на провизија за посредување за купување на записи во 2025 година

во илјади денари

О П И С	состојба	
	Номинална вредност	сегашна вредност
1. Состојба на државните записи (12-месечни државни записи)		
Состојба на државните записи на 31.12.2024 година	21.720.000	
Нови државни записи во 2025 година	1.680.000	
Состојба на државните записи на 31.12.2025 година	23.400.000	22.972.270
2. Камата по основ на државни записи	2025 год.	2026 год.
2.1. Камата по основ на недостасани записи од 2024 година	434.248	
2.2. Камата по основ на нови записи во 2025 година:		
-Камата на нови записи што достасува во 2025 година	372.058	
-Камата на нови записи што достасува во 2026 година		427.730
Вкупно камата 2025:	806.306	
3. Провизија за купување државни записи	458	

Во согласност со Правилникот за инвестиционата политика на Фондот, вкупниот износ на инвестиционото портфолио на Фондот на крајот на секој месец нема да надмине 99% од збирот на состојбата на вкупните парични средства, состојбата на хартиите од вредност на Фондот и побарувањата по основ на премии. Под состојба на хартиите од вредност се зема вредносното усогласување на државните записи во сметководствената евиденција на Фондот (сегашна состојба) на крајот на секој месец. Инвестирањето на средствата се врши преку сметката на Фондот во НБРМ.

Збирот на состојбата на пласманите во хартии од вредност и состојбата на ликвидните средства на сметката на Фондот преставува елемент за одредување на целното ниво (целната пропорција, таргетот) на Фондот, односно на негов сооднос со вкупните депозити кај банките и штедилниците, членки на Фондот, кое во 2025 година се планира да се движи од 5,52% во јануари, 2025 до 5,45% во декември, 2025 година.

III. Планирани билансни резултати на Фондот за осигурување на депозити во 2025 година

Деловната активност на Фондот се презентира преку проектирање на билансните резултати кои се очекува да се остварат на крајот на 2025 година. Една од основните цели на Фондот е зголемување на добивката заради обезбедување финансиски средства потребни за оплодување на капацитетите на Фондот за реализирање на основните негови функции, а тоа се осигурување на депозитите на населението и обесштетување на депонентите во случај на ризичен настан кај некоја од членките - банки и штедилници.

Согласно предвидувањата за макроекономските движења и насоките на макроекономската политика на Владата на Република Северна Македонија за 2025 година, согласно календарот за аукции на државните записи организирани од страна на Министерството за финансии, како и предвидените потреби на Фондот за непречено одвивање на деловната активност се проектирани вредностите по категории во Билансот на состојба и Билансот на успех на Фондот за 2025 година.

III.1 Биланс на состојба

Износот на вкупниот биланс на крајот на 2025 година ќе изнесува 23.236.445 илјади денари. Вкупниот биланс на крајот на 2024 година изнесува 21.551.194 илјади денари. Планиран е пораст од 1.685.251 илјади денари или 7,82%. Планираниот пораст на билансот најмногу се должи на учеството на државните записи во вкупната структура на средства.

1. Структура на средствата во план на Биланс на состојба на ден 31.12.2025 година

Структурата на средствата во Билансот на состојба ја сочинуваат четири групи на категории на средства:

- 1.1 „Нематеријални средства“, софтверски програми и слични права потребни за квалитетно извршување на деловните активности;
- 1.2 „Материјални средства“ кои ги опфаќаат вредноста на сопствениот деловен простор заедно со опремата (основни средства) во кој се остварува деловната активност на Фондот за осигурување на депозити;
- 1.3 „Вложувања“ кои се чуваат до доспевање и кои го сочинуваат инвестиционото портфолио на Фондот; и
- 1.4 „Парични средства, побарувања, разграничувања“ кои ги опфаќаат средствата кои се чуваат во НБРСМ, во деловните банки за оперативни потреби и во благајната на Фондот. Воедно, во оваа група се вклучени и активните временски разграничувања.

Вредностите по категории на средства на страната на активата претставени се во Табела бр.5.

Табела бр.5 Структура на средствата во план на Билансот на состојба

во илјади денари

Опис	План 31.12.2024	%	Состојба 31.10.2024	%	Проекција 31.12.2024	%	План 31.12.2025	%	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СРЕДСТВА	22.078.496	100,00	21.271.325	0,00	21.551.194	100,00	23.236.445	100,00	107,82
	6.562	0,03	268	0,00	268	0,00	6.452	0,03	2.407,46
Нематеријални средства	6.562	0,03	268	0,00	268	0,00	6.452	0,03	2.407,46
Софтвер и слични права									
	540.310	2,45	19.473	0,09	19.684	0,09	19.807	0,09	100,62
Материјални средства	534.879	2,42	16.353	0,08	16.218	0,08	15.409	0,07	95,01
Недвижности	5.431	0,02	3.120	0,01	3.466	0,02	4.398	0,02	126,89
Опрема									
	21.316.079	96,55	21.026.048	98,85	21.285.985	98,77	22.972.514	98,86	107,92
Вложувања	21.316.079	96,55	21.026.048	98,85	21.285.985	98,77	22.972.514	98,86	107,92
Дванаесетмесечни записи									
	215.545	0,98	225.536	0,00	245.257	1,14	237.672	1,02	96,91
Парични средства, побарувања, разграничувања	215.545	0,98	224.190	1,05	245.255	1,14	237.672	1,02	96,91
Парични средства	215.533	0,98	224.027	1,05	245.094	1,14	237.649	1,02	96,96
1.Парични средства во банки	5	0,00	148	0,00	145	0,00	10	0,00	6,90
2.Бизнис картичка	7	0,00	15	0,00	16	0,00	13	0,00	81,25
3.Благајна	0	0,00	1.346	0,01	2	0,00	0	0,00	0,00
Побарувања	0	0,00	1.344	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00
1.Побарувања по основ премии	0	0,00	2	0,00	2	0,00	0	0,00	0,00
2.Останати побарувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3.Аконтации на данок на добивка	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0,00
Разграничувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.ABP	22.078.496	100,00	21.271.325	0,00	21.551.194	100,00	23.236.445	100,00	107,82

1.1 Нематеријални средства

Во категоријата “нематеријални средства” се вклучени софтверот и веб страната на Фондот. За 2025 година вкупната вредност на нематеријалните средства се планира да изнесува 6.452 илјади денари. Во текот на 2025 година потребно е да се изготви техничка спецификација за изработка на софтверско решение и да се спроведе набавка за изработка, имплементација и одржување на софтверско решение со кое Фондот ќе се подготви за спроведување на новите надлежности кои произлегуваат од новото законско решение за систем за заштита на депозити во износ од 5.500 илјади денари и 610 илјади денари за надградба на постоечкото софтверско решение кое се користи за автоматизирано спроведување на деловните процеси во Фондот.

1.2 Материјални средства

Категоријата „Материјални средства” го претставува деловниот простор, сопственост на Фондот во кој се остварува деловната активност. Според планот за 2025 година се предвидува

неговата вредност на крајот на 2025 година да изнесува 19.807 илјади денари или зголемување на вредноста од 0,63%.

Во оваа категорија под ставката “недвижности” во планот за 2024 година заведен е износ од 534.879 илјади денари, од кои 520.167 илјади денари ја прикажуваат вредноста на градежен објект – зграда, доделена на Фондот за осигурување на депозити како наплата на дел од побарувањето кој Фондот за осигурување на депозити го има кон „Еуростандард банка АД Скопје во стечај на 06.01.2024 година, а останатите ја прикажуваат вредноста на деловниот простор каде се наоѓа седиштето на Фондот за осигурување на депозити. Во планот за 2025 година, вредноста на горенаведениот градежен објект – зграда се евидентира како наплатено побарување и тоа преку ставката “вложување во останати материјални средства” и оттука на ставката “недвижности” е евидентирана само вредноста на деловниот простор – седиште не Фондот за осигурување на депозити.

Во категоријата материјални средства опфатена е и вредноста на опремата.

Вредноста на постоечката опрема се намалува согласно пресметките за амортизација.

Вкупната вредност на ставката – опрема се планира да изнесува 4.398 илјади денари.

Во 2025 година се планира набавка на:

- компјутерска опрема – (120 илјади денари)
- нова телекомуникациска мрежа во Фондот, поставување на нова телефонска централа и нова мрежа за спроведување интернет (1.600 илјади денари) поради проект започнат во 2024 година
- канцелариски мебел – (320 илјади денари потребни за спроведување на набавка планирана во 2024 година и 160 илјади денари за набавка на нов мебел согласно тековните потреби на Фондот)

Вредноста на опремата која ќе биде набавена во текот на 2025 година ќе се амортизира заклучно со 31.12.2025 година.

1.3 Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Во структурата на Билансот на состојба, на страната на активата и во текот на 2025 година доминантно учество од 98,86% се планира да има категоријата на средства „вложувања во хартии од вредност” (проекција за 31.12.2024:98,77%). За истите се планира да го зголемат обемот за 1.686.529 илјади денари (сегашна вредност) или 7,92% во однос на остварениот обем на крајот на 2025 година како резултат на утврдената политика на инвестирање од 99%.

1.4 Парични средства, побарувања, разграничувања

Втора по големина категорија на средства на страната на активата се „Паричните средства, побарувањата и разграничувања”. Оваа категорија во билансот во 2025 година се очекува да изнесува 237.672 илјади денари.

Во рамките на оваа категорија највисок процент на застапеност припаѓа на ставката „Парични средства” која ги означува паричните средства во износ од 236.649 илјади денари (проекција за 31.12.2024: 245.094 илјади денари).

Останатите парични средства на Фондот се бизнис картичка 10 илјади денари, 13 илјади денари во благајна.

2. Структура на капитал и резерви и обврски во план на Биланс на состојба на ден 31.12.2025 година

Структура на капитал и резерви и обврски во план на Билансот на состојба на ден 31.12.2025 година ја сочинуваат две категории:

2.1 Капитал и резерви

Во оваа група се вклучени капиталот на Фондот за осигурување на депозити, резервите за сигурност и нераспределената добивка остварена во претходната година, која по годишната сметка во полн износ согласно законска обврска, се распределува во фондот за сигурност на Фондот.

2.2 Тековни обврски

Во оваа група спаѓаат обврските кон добавувачи.

Структурата и планираната вредност на овие категории презентирани е во табела број 6.

Табела бр.6 Структура на капитал и резерви и обврски во план на Биланс на состојба

во илјади денари

Опис	План 31.12.2024	%	Состојба 31.10.2024	%	Проекција 31.12.2024	%	План 31.12.2025	%	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	22.078.496	100,00	21.271.325	100,00	21.551.194	100,00	23.236.445	100,00	107,82
<i>Капитал и резерви</i>	<i>21.649.103</i>	<i>98,06</i>	<i>20.887.918</i>	<i>98,20</i>	<i>21.158.824</i>	<i>98,18</i>	<i>22.846.103</i>	<i>98,32</i>	<i>107,97</i>
Уплатен капитал	10.300	0,05	10.300	0,05	10.300	0,05	10.300	0,04	100,00
Фонд за сигурност	20.942.268	94,85	20.290.117	95,39	20.451.955	94,90	22.163.141	95,38	108,37
Добивка за годината	696.535	3,15	587.501	2,76	696.569	3,23	672.663	2,89	96,57
<i>Тековни обврски</i>	<i>429.393</i>	<i>1,94</i>	<i>383.407</i>	<i>1,80</i>	<i>392.370</i>	<i>1,82</i>	<i>390.342</i>	<i>1,68</i>	<i>99,48</i>
Обврски за штети	351.963	1,59	356.281	1,67	356.081	1,65	355.382	1,53	99,80
Останати обврски	77.430	0,35	27.126	0,13	36.289	0,17	34.960	0,15	0,00
1. Останати краткорочни обврски	77.430	0,35	27.126	0,13	36.289	0,17	34.960	0,15	0,00
2. ПВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

2.1 Капитал и резерви

2.1.1 Капитал

Капиталот на Фондот во износ од 10.300 илјади денари е во сопственост на Република Северна Македонија и во 2025 година се планира да го задржи нивото од претходните години.

2.1.2 Фонд за сигурност

Ставката - „фонд за сигурност“ се предвидува да достигне износ 22.163.141 илјади денари или зголемување за 8,37%, односно за 1.711.186 илјади денари ќе ја надмине проекцијата за 31.12.2024 година (20.451.955 илјади денари).

2.1.3 Акумулирана добивка

Деловната активност во 2025 година ќе резултира со добивка од 672.663 илјади денари (проекција за 2024:696.569 илјади денари) или намалување од 3,43% во однос на добивката проектирана за 2024 година.

Добивката која ја остварува Фондот е резултат од каматите остварени од вложувањето во хартии од вредност.

2.2 Тековни обврски

2.2.1 Обврски за штети

Обврските за штети во 2025 ќе достигнат износ од 355.382 илјади денари по основ на обешштетување на депоненти од Еуростандард банка ад Скопје во стечај (проекција за 31.12.2024:356.081 илјади денари).

III.2 План на Биланс на успех за период од 01.01 до 31.12.2025 година

Ефектите од реалното планирање и реализирање на деловната активност за 2025 година се очекува да се ефектуира во приходи од Билансот на успех, а особено во остварувањето на добивка. Врз основа на предвидените параметри во сите сегменти од работењето на Фондот со планот за 2025 година се очекува:

Вкупните приходи да се остварат во износ од 806.306 илјади денари (проекција на остварени приходи во 2024:816.870 илјади денари) или намалување од 1,29% во однос на приходите кои се очекува да се остварат во 2024 година. Приходите кои ги остварува Фондот произлегуваат од каматата на државни записи. Во 2025 година се очекува просечна каматна стапка од 3,5% на годишно ниво на 12-месечните државни записи.

*Каматните стапки на државните записи се предвидени согласно проекциите на Министерството за финансии во моментот на подготовка на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година.

- Вкупните расходи да достигнат износ од 58.866 илјади денари (проекција на расходи остварени во 2024:42.873 илјади денари), или зголемување од 37,3%. Вкупните расходи планирани за 2025 година се намалени за 5,21% во однос на вкупните расходи планирани за 2024 година или се намалени за 3.240 илјади денари. Вкупниот износ на планираните расходи изнесува 0,27% од состојбата на вкупни парични средства, побарувања по основ на премии и состојбата на хартиите од вредност на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година или 8,75% од вкупната планирана нето добивка за 2025 година.

Слика 1. Вкупни планирани расходи за 2025 во однос на состојбата на вкупни парични средства, побарувања по основ на премии и состојбата на хартиите од вредност на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година



Деловната активност на Фондот за 2025 година ќе резултира со позитивен ефект:

- Данок на добивка од 74.777 илјади денари (проекција на данок на добивка за 2024:77.428 илјади денари) или намалување од 3,42% и
- Нето добивка од 672.663 илјади денари (проекција за нето добивка за 2024:696.569 илјади денари).

Согласно утврдените вредности на сите позиции од планираниот биланс на успех за 2025 година, приходите се генерираат од каматата остварена по основ на вложување во дванаесетмесечни државни записи, а расходите се реализираат заради непречено извршување на дејноста.

1. Приходи

Структурата на приходите кои ќе ги оствари Фондот во 2025 година се презентирани во табела бр.7.

Табела бр.7 Структура на приходи во план на Биланс на успех

во илјади денари

Опис	План 01.01.2024 - 31.12.2024	%	Состојба 31.10.2024	%	Проекција 01.01.2024 - 31.12.2024	%	План 01.01.2025 - 31.12.2025	%	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРИХОДИ	836.071	100,00	680.899	100,00	816.870	100,00	806.306	100,00	98,71
1.Државни записи-шестмесечни	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.Државни записи-дванаесетмесечни	836.021	99,99	680.857	99,99	816.870	100,00	806.306	100,00	98,71
3.Депозити по видување-НБРМ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3.Депозити по видување-деловни банки	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.Казнена камата по основ на премии	50	0,01	42	0,01	0	0,00	0	0,00	
6.Приходи од надомест на штета	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7.Позитивни курсни разлики	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Во 2025 година приходите од камати на државни записи во планиран износ од 806.306 илјади денари, учествуваат со 100% во структурата на вкупните приходи. Се очекува вкупните приходи да бидат помали за 1,29% во однос на приходите кои се проектирани за 2024 година, односно да се намалат за 11 илјади денари. Во 2025 година се планира да се купуваат дванаесет месечни државни записи со просечна годишна каматна стапка од 3,5%.

*Каматните стапки на државните записи се предвидени согласно проекциите на Министерството за финансии во моментот на подготовка на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година.

2. Расходи

Расходната страна на билансот на успех ја сочинуваат шест категории на трошоци.

Вкупните расходи за 2025 година ќе изнесуваат 58.866 илјади денари (проекција на расходи во 2024:42.873 илјади денари), или зголемување од 37,30%. Вкупниот износ на планираните расходи изнесува 0,25% од вкупните парични средства на Фондот или 8,75% од вкупната проектирана нето добивка за 2025 година.

Зголемувањето на расходите нема да влијае врз резервите за сигурност и приходите на Фондот за осигурување на депозити.

Средствата потребни за покривање на планираните расходи се обезбедуваат од ликвидните средства на Фондот и тие не го надминуваат дозволениот праг од минимум 1% од вкупните парични средства на Фондот на годишно ниво.

Табела бр.8 Структура на расходи во план на Биланс на успех

во илјади денари

Опис	План 01.01.2024 - 31.12.2024	%	Состојба 31.10.2024	%	Проекција 01.01.2024 - 31.12.2024	%	План 01.01.2025 - 31.12.2025	%	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАСХОДИ	62.106	99,98	28.097	99,97	42.873	99,98	58.866	99,98	137,30
1.Трошоци за услуги	15.314	24,66	3.245	11,55	8.920	20,81	16.458	27,96	184,51
2.Амортизација и обезвреднување	3.929	6,33	1.244	4,43	1.540	3,59	1.757	2,98	114,09
3.Материјални трошоци	6.225	10,02	742	2,64	1.188	2,77	2.270	3,86	191,08
4.Останати трошоци од работа	9.762	15,72	3.657	13,02	4.780	11,15	8.056	13,69	168,54
5.Трошоци за вработените	26.500	42,67	18.838	67,05	26.013	60,67	29.890	50,78	114,90
6.Расходи по основ финансиски вложувања	366	0,59	362	1,29	423	0,99	425	0,72	100,47
7.Расходи по основ финансиски вложувања	10	0,07	9	0,28	9	0,10	10	0,06	111,11

Во 2025 година категоријата – трошоци за вработени ќе изнесува 29.890 илјади денари, или зголемување од планот за 2024 година за 3.877 илјади денари.

Категоријата трошоци за вработени опфаќа 5 нови вработувања на неопределено време согласно тековната систематизација, и тоа 1 извршител на работно место - раководител на одделение за внатрешна ревизија, со пресметана плата за 12 месеци, 2 извршители на работно место – виш соработник и 2 извршители на работно место помлад соработник со пресметани плати за 6 месеци. Вработувањето на 1 извршител на работно место - раководител на одделение за внатрешна ревизија е неопходно за работата на институцијата, а останатите вработување се однесуваат на вработување стручно – административен кадар потребен заради воведување на ново законско решение за нов систем за заштита на депозити и решавање на банки.

Во категоријата трошоци за вработени се вкalkулирани и трошоци за исплата на регрес за годишен одмор во вкупен износ од 800 илјади денари и јубилејна награда во износ од 90 илјади денари согласно колективниот договор.

Просечната основна бруто плата на вработените во Фондот за осигурување на депозити за 2025 година ќе изнесува 59 илјади денари.

Категоријата „трошоци за услуги“ ќе достигне износ од 16.459 илјади денари или 7.538 илјади денари повеќе од планот за 2024 година.

Во табела бр.9 е даден аналитички приказ на сите трошоци за услуги во Фондот за осигурување на депозити.

Табела бр.9 Структура на трошоци за услуги

Опис	во илјади денари				
	План 01.01.2024 -	Состојба 01.01.2024 -	Проекција 01.01.2024 -	План 01.01.2025 -	Индекс 5/4
	31.12.2024	31.10.2024	31.12.2024	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6
Трошоци за услуги	15.314	3.245	8.920	16.459	184,51
Трошоци за услуги на физички лица	2.500	2.000	2.500	2.500	100,00
Провизија за платен промет - НБРМ	24	19	24	30	125,00
Провизија за платен промет - НЛБ Банка (Провизија за платен промет)	53	42	50	60	120,00
Провизија за платен промет - Бизнис картичка		1	1	2	250,00
Банкарски провизии - комерцијални банки	10		1	10	2.000,00
Премии за осигурување на објект	120	60	60	120	200,00
Каско осигурување	36	60	60	60	100,00
Трошоци за телекомуникациски услуги	1.620	409	620	1.000	161,29
Трошоци за поштенски услуги	10	5	7	10	142,86
Трошоци за такси превоз	6		3	6	200,00
Трошоци за услуги за одржување простории/опрема	310	12	30	310	1.033,33
Услуги за одржување простории/опрема- изработка, ревизија на проектна документација и надзор над изведба	650		63	735	1.166,67
Реновирање на простории	5.500		3.347	7.350	0,00
Одржување на софтвер	200	174	200	300	150,00
Одржување на мрежа и компјутери	30		10	50	0,00
Хостирање на ВЕБ стана	18	5	5	18	346,15
Трошоци за маркетинг и реклама	1.200		257	1.200	466,93
Организирање настан за ден на штедење	200		55	200	363,64
Организирање EFDI настан во врска со осиг. на депозити	620			620	0,00
Организирање промотивен настан во врска со осиг. на депозити	500		354	500	141,24
Истражување на јавно мислење	310		284		0,00
Трошоци за репрезентација	250	128	200	250	125,00
Трошоци за угостителски услуги	120	76	120	120	100,00
Тим билдинг (Стручно усовршување)	300		239	300	125,52
Трошоци за ресертификација стандард ИСО 9001				179	
Трошоци за втора надзорна проверка согласно ИСО 9001:2015	180	89	89	89	0,00
Сервисирање на ПП апарати	5	3	3	10	290,19
Регистрација на моторно возило	50	27	27	50	183,59
Трошоци за патарини	10	1	1	10	0,00

Трошоци за паркинг	270		120	150	0,00
Други трошоци за моторно возило	12	11	11	20	181,82
Сервисирање на возило	200	123	180	200	111,11
Трошоци за гуми (Отпис на ситен инвентар)					0,00

*износите во табелата се презентирани со вклучен ДДВ

Трошоците за услуги за физички лица изнесуваат 2.500 илјади денари и се наменети за ангажирање на физички лица по потреба согласно Закон за трансформација во редовен работен однос („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2015 и 44/2015), согласно кој институциите можат да ангажираат лица за извршување на физичка или интелектуална работа врз основа на договор на дело, но не повеќе од 1% од вкупен број на вработени односно не повеќе од повеќе од три лица во институциите во кои вкупниот број на вработени е помал од 300 лица. Овие средства би се користеле во случај кога Фондот за осигурување на депозити би имал потреба да ангажира лице/а со договор на дело, односно во случај/и кога работното/ите место/а согласно актите за систематизација не е/се пополнето/и а постои неопходна потреба од ангажирање на лице/а кое/и би ги извршувал/е потребните активности.

Трошоци за провизија на банкарски услуги (од целокупното деловно работење на Фондот) изнесуваат 102 илјади денари.

Трошоци за премии за осигурување на објект изнесуваат 120 илјади денари и каско осигурување на службено моторно возило изнесува 60 илјади денари.

Трошоците за телекомуникациски услуги ќе изнесуваат 1.000 илјади денари. Пакетите на телекомуникациски услуги кои што се нудат на пазарот, се склучуваат за период од 2 години. Во текот на 2025 година потребно е да се резервираат средства за исплата на обврските по склучен 2-годишен договор во 2024 година.

Трошоците за поштенски услуги изнесуваат 10 илјади денари.

Трошоците за такси превоз за службени цели изнесуваат 6 илјади денари.

За 2025 година се планира набавка на услуги за поправки и тековно одржување на просториите во Фондот (одржување на водоводна, електрична и грејна инсталација, варосување и слично) во износ од 310 илјади денари. Неопходно е да се ангажира компанија која во текот на годината по потреба ќе врши поправки и санација на просториите поради дотраеност и нефункционалност.

По основ на услуги за одржување простории/опрема-изработка, ревизија на проектна документација и надзор над изведба се планираат 735 илјади денари како трошок за подготовка на проект за реновирање на деловните простории во зградата во сопственост на Фондот за осигурување на депозити на ул. Никола Кљусев бр. 2 во Скопје.

За реновирање на просториите во Фондот се планираат вкупно 7.350 илјади денари од кои 2.100 илјади денари се пренесуваат како преземени обврски за комплетирање на тековниот

проект за реновирање на просториите во седиштето на во Фондот. Проектот за реновирање на дел од овие простори во Фондот веќе е започнат во 2023 година и за истиот беше спроведена јавна набавка. Останатите 5.250 илјади денари се планираат за реновирање на деловните простории во зградата во сопственост на Фондот за осигурување на депозити на ул. Никола Кљусев бр. 2 во Скопје.

Редовните трошоци за одржување на софтвер изнесуваат 300 илјади денари.

Трошоците за одржување на мрежа и компјутери се планира да изнесуваат 50 илјади денари.

За хостирање на веб страницата на ФОД се резервираат 18 илјади денари.

Планирани се и трошоци за маркетинг и реклама во износ од 1.200 илјади денари. Согласно очекуваното ново законско решение за систем за заштита на депозити се јавува потреба од целосно ребрендирање на институцијата, како и спроведување на законска обврска на институцијата за известување на јавноста за улогата и целите за постоењето на заштитата на депозити. Оттука, потребно е да се резервираат доволно средства со кои ќе се овозможи спроведување на овие активности.

Се планираат трошоци за репрезентација во износ од 250 илјади денари и трошоци за угостителски услуги во вредност од 120 илјади денари. Овие средства ќе се искористат за одржување средби со колеги од регионот и земјите од ЕУ, како и средби со претставници на институции од финансискиот сектор, заради зајакнување на соработката и размена на искуства од областа на заштита на депозитите.

Во текот на 2025 година планираме за спроведеме промотивни и едукативни активности и тоа: 1) организирање на настан за Ден на штедење – 200 илјади денари, 2) организирање на меѓународна работилница во рамките на членството во Комитетот за односи со јавност при ЕФДИ – 620 илјади денари или Регионална средба на земјите од Балканот, членки на ЕФДИ, 3) организирање на настани за промотивни и едукативни активности во врска со осигурувањето на депозити – 500 илјади денари и 4) настан „team building“ за вработените во Фондот за осигурување на депозити – 300 илјади денари.

Трошоците за ресертификација стандард ИСО 9001 изнесуваат 360 илјади денари за 24 месеци од кои за 2025 се потребни 179 илјади денари, а трошоци за втора надзорна проверка согласно ИСО 9001:2015 во износ од 88,5 илјади денари.

Трошокот за сервисирање на ПП апарати изнесува 10 илјади денари.

Редовните трошоци за регистрација на возилата изнесуваат 50 илјади денари, сервисирањето на возилата изнесува 200 илјади денари и други трошоци за возилата изнесуваат 20 илјади денари.

Трошоците за паркинг се планираат да изнесуваат 150 илјади денари, кои се планираат за авансна уплата на услуги за паркинг на вработените во Фондот, а ќе се одбиваат од месечната плата на вработените кои ќе користат паркинг услуга.

Трошоците за патарини за службени патувања се планираат во износ од 10 илјади денари.

Категоријата „амортизација и обезвреднување“ во 2025 година се предвидува да изнесува 1.757 илјади денари.

Категоријата „материјалните трошоци“ се предвидува да изнесува 2.270 илјади денари (проекција за 2024:1.188 илјади денари).

Во овие трошоци се пресметани трошоците за набавка на канцелариски материјали во износ од 200 илјади денари, тонери 120 илјади денари и хигиенски средства 200 илјади денари.

Трошоците за струја се планира да изнесуваат 600 илјади денари.

Во оваа категорија се планираат и трошоците за парно греење 600 илјади денари, трошоци за претплата на весници и пристап до електронски изданија и списанија 80 илјади денари, гориво за автомобилите 300 илјади денари и трошоци за печатење обрасци и/или налепници во износ од 150 илјади денари (замена на постоечките налепници на шалтерите во банките и штедилниците со ново лого и нови законски одредби).

Во табела бр.10 е даден аналитички приказ на материјалните трошоци.

Табела бр.10 Структура на материјални трошоци

Опис	во илјади денари				
	План 01.01.2024 -	Состојба 01.01.2024 -	Проекција 01.01.2024 -	План 01.01.2025 -	Индекс 5/4
	31.12.2024	31.10.2024	31.12.2024	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6
Материјални трошоци	6.225	742	1.188	2.270	191,08
Трошоци за канцелариски материјал	120	55	90	200	0,00
Трошоци за канцелариски материјал-тонери	120	20	50	120	240,00
Трошоци за хигиенски средства	120	40	80	200	250,00
Трошоци за потрошен материјал (Трошоци за одржување)	120	3	12		0,00
Трошоци за струја	3.000	103	130	600	461,54
Трошоци за вода	115	11	15	20	133,33
Трошоци за парно греење	2.100	323	550	600	109,09
Трошоци за печатење обрасци и/или налепници	150	1	3	150	5.000,00
Трошоци за претплата на весници и пристап до електронски изданија и списанија	80	28	28	80	285,71
Отпис на ситен инвентар					0,00
Трошоци за потрошено гориво	300	158	230	300	130,43

*износите во табелата се презентирани со вклучен ДДВ

Категоријата „останати трошоци од работење“ има вредност од 8.056 илјади денари (проекција во 2024 година: 4.780 илјади денари).

Во оваа група на трошоци се калкулираат трошоците за членство во Европскиот форум на осигурители на депозити, кое за 2025 година изнесува 4000 евра за земји надвор од Европската Унија.

Нов трошок во оваа категорија на трошоци преставува влезната и годишната членарина за членство во IADI (International Association of Deposit Insurers) – Меѓународна асоцијација на осигурители на депозити. Придобивките од членството во IADI на Фондот за осигурување на депозити се бројни и значајни за модернизација на работата на Фондот, јакнење на капацитетите, размена на искуства, пристап до специјализирани обуки, техничка помош и едукативна содржина. Износот на членарината во IADI се утврдува согласно БДП на државата членка. Најбогатите земји од G20 плаќаат 36 илјади швајцарски франци годишно, додека останатите членки плаќаат влезна премија од 11,4 илјади швајцарски франци, која може да се плати на две еднакви годишни рати и редовна годишна членарина во износ од 18,5 илјади швајцарски франци. Оттука, вкупниот трошок за членство во IADI за 2025 година ќе изнесува 1.600 илјади денари и има најголем удел во зголемувањето на вкупните расходи за 2025 година.

Во текот на 2025 година се планираат патувања во странство на сите настани кои се организираат во рамките на членството на Фондот за осигурување на депозити во ЕФДИ (Годишно Собрание на ЕФДИ, Меѓународни конференции и обуки од областа на осигурување на депозити, редовни состаноци на Регионалниот форум на земјите од Балканот членки на ЕФДИ, редовни состаноци на Комитетот за односи со јавност на ЕФДИ), како и редовни средби и конференции во организација на IADI, каде Фондот за прв пат се зачленува од своето основање.

Други трошоци од оваа категорија се трошоци за стручно усовршување, дезинсекција, надоместоци за членови на Управен одбор согласно Одлука за висина на надоместокот утврдена од Влада на Република Северна Македонија, трошоци за надворешна ревизија која се спроведува како двогодишна јавна набавка во вкупен износ од 600 илјади денари, односно 300 илјади денари за 2025 година и остатокот за 2026 година, 24 часовен мониторинг на објект во износ од 36 илјади денари. Трошоците за 24 часовен мониторинг за 2024 година беа планирани во износ од 3.100 илјади денари бидејќи беше планирано да се исплаќа мониторинг за деловниот објект на ул. Никола Кљусев бр. 2 Скопје но овој трошок не се реализираше бидејќи истиот се исплаќа од страна на стечајниот управник, непроизводни услуги – користење сеф, други нематеријални трошоци-патничко осигурување, останати трошоци од работењето-провизија Централен Регистар/ЦДХВ, останати трошоци од работењето-електронски потпис, непроизводни услуги-трошоци за објавување, останати трошоци од работењето – адвокатски и нотарски услуги, останати трошоци од работењето – сметководствени услуги, останати трошоци од работењето-дезинсекција и останати трошоци од работењето.

Во табела бр.11 е даден аналитички приказ на останати трошоци од работа.

Табела бр.11 Структура на останати трошоци од работа

Опис	во илјади денари				
	План 01.01.2024 - 31.12.2024	Состојба 01.01.2024 - 31.10.2024	Проекција 01.01.2024 - 31.12.2024	План 01.01.2025 - 31.12.2025	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
Останати трошоци од работа	9.762	3.657	4.780	8.056	168,55
Членарина во меѓународни форуми за осиг. депозити	250	247	247	2.000	809,06
Членарина во Институт за овластени сметководители	5	2	2	5	200,00
Дневници за службен пат во земјата	90	63	90	90	100,00
Дневници за службен пат во странство	200	173	200	250	125,00
Патни трошоци за службен пат во земјата	30			30	0,00
Патни трошоци за службен пат во странство - авио билети	615	264	350	700	200,00
Патни трошоци-такси превоз во странство	20	7	12	50	416,67
Патни трошоци-користење на сопствено возило	62				0,00
Надомест за сместување на службен пат во земјата	30	30	30	90	0,00
Надомест за сместување на службен пат во странство	600	460	600	750	125,00
Надоместоци на членови на Управен одбор	700	578	700	700	100,00
Трошоци за стручно усовршување	600	182	350	600	171,43
Трошоци за ревизија	300	210	210	300	143,03
24 часовен мониторинг на објект	3.100	30	36	36	100,00
Останати трошоци од работењето - судски и други такси	30		5	30	600,00
Останати трошоци од работењето-патничко осигурување	20	2	5	20	400,00
Останати трошоци од работењето-провизија ЦР, ЦДХВ	6	5	6	10	166,67
Останати трошоци од работењето-електронски потпис	20	11	11	20	178,57
Останати трошоци од работењето-трошоци за објавување	250	29	45	250	0,00
Останати трошоци од работењето-адвокатски и нотарски услуги	1.700	1.244	1.700	1.700	100,00
Останати трошоци од работењето-дезинсекција	15			15	0,00
Останати трошоци од работењето-консултантски услуги (сметководство)	60		30	60	200,00
Останати трошоци од работењето-систематски преглед				150	
Останати трошоци од работењето-други трошоци	1.060	120	150	200	133,33

*износите во табелата се презентирани со вклучен ДДВ

Вредноста на категоријата „Расходи по основ на финансиски вложувања“ до крајот на 2025 година ќе изнесува 425 илјади денари и трошоци по основ на надоместоци (надомест за жалбени постапки) изнесува 10 илјади денари.

3. Нето добивка за 2025 година

Согласно планираните приходи и расходи од работењето на Фондот за осигурување на депозити во 2025 година се очекува да се оствари нето добивка во износ од 672.663 илјади денари или намалување од 3,43%.

Табела 12. Нето добивка

Опис	во илјади денари					
	План	Вкупно (проекција)	План	План 2025	План 2025	Разлика во апсолутни износи 4/3
	01.1.2024 31.12.2024	01.1.2024 31.12.2024	01.1.2025 31.12.2025	/ Вкупно (проекција) 2024 (%)	/ План 2024 (%)	
1	2	3	4	5	6	7
ВКУПНО ПРИХОДИ	836.072	816.870	806.306	98,7	96,4	-10.564
ВКУПНО РАСХОДИ	62.106	42.873	58.866	137,3	94,8	15.993
Бруто добивка	773.965	773.997	747.440	96,6	96,6	-26.557
Данок на добивка	77.430	77.429	74.777	96,6	96,6	-2.651
НЕТО ДОБИВКА	696.536	696.569	672.663	96,6	96,6	-23.906

Согласно Законот и Статутот на Фондот за осигурување на депозити, нето добивката која се очекува да се оствари во 2025 година ќе биде распределена во „резервите за сигурност“ на Фондот заради зголемување на финансиската сила на Фондот, со што се овозможува поголема сигурност и доверба кај депонентите.

Сите проектирани сегменти и позиции во билансите на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2025 година се темелат на концизна анализа и реални параметри. Оттаму, реални се и очекувањата дека истите ќе бидат целосно прифатени на начин и според вредности имплементирани и презентирани во предметниот материјал.

Изработил:

д-р Краља Чесмаџиска
м-р Маја Ристовска

Контролирал: Јасминка Мартиновска

Наш број 02 – 773/1
Скопје, 28.11.2024

в.д. директор/u.d.Drejtor
Behar Emini

